

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА

Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2023 година и
Извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i-ii
Финансиски преглед од страна на раководството	
Извештај за сеопфатна добивка	1 2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-29

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 29) на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2023 година, Извештај за сеопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА Струмица, на ден 31 декември 2023 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА .

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА АД Струмица (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво формирано на 09.06.2017 година во Централниот Регистар на Република Македонија со акционерски капитал во износ од 1.542 Илј.денари, со вкупен број на обични акции 2500, номинална вредност на една акција е 10 евра.

Основачи на АД се двајца акционери:
БРЕРА ХОЛДИНГС Ирска со 90% сопственост, и
ГОРАН ПАНДЕВ Струмица 10% сопственик.

Основната дејност на Друштвото според НКД(Номенклатура на дејности): Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД ФК Академија Пандев Брера, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во клубот.

Во текот на 2023 година остварени се Вкупни приходи во износ од 32.829 Илј.ден(2021:42.376).
Најголем дел од приходите клубот ги оствари од приходи УЕФА-ФФМ во износ од 7.108 Илј.ден, потоа приходи од субвенции, донацији и други износи добиени од државни ваучери или општински органи 2.528 Илј.ден , од членарина 876Илј денари и донацији и субвенции добиени од неповрзани правни лица 13.274 Илј.ден , и приходи од трансфери на играчи 8.142 илј.денари.

Сите приходи се потрошени во функција на дејноста при што е остварена загуба за годината во износ од 9.737 Илј.денари(2022; добивка 3.150Илј.ден).

На крајот на годината на датумот на билансот ФК Академија Пандев Брера Струмица нема обврски за плати на вработените ниту на ангажирани лица по основ на договор на дело, (исплатени на ден 31 декември 2023година).

Во сезоната 2022/2023 ФК Академија Пандев Брера Струмица АД настапи во Прва Македонска фудбалска лига каде ја оствари целта и обезбеди опстанок во лигата со освојување на 9-тото место..

Во младинската супер лига го освоивме второто место, кадетите освоија второ место и настапија на неколку престижни турнири во земјата и странство. Во тековната 2023/2024 на пат сме да ја оствариме целта , опстанок во ПМФЛ.

Главен приоритет на раководството за сезоната 2023/2024 и понатаму останува обезбедување на финансиска стабилност и постигнување врвни спортски резултати на сениорскиот тим, како и младинските категории. Продажба на фудбалери продуцирани од младинските категории.



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2023
(во илјади Денари)

	Белешка	2023	2022
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	876	1.206
Приходи од спонзорство и реклами	4		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		2.246
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	7.108	14.906
Останати оперативни приходи	8	24.844	24.557
Вкупни приходи		32.828	42.915
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(10.749)	(6.762)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(21.751)	(31.923)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(443)	(219)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(9.607)	(9.665)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		9.363
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(16)	(207)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		(42.565)	(39.413)
Добивка (загуба) пред оданочување		(9.737)	3.502
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17		(352)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(9.737)	3.150
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		(9.737)	3.150

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА Струмица се усвоени од УО и се потпишани од:

Генерален директор

Јован Симиќ



АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2023
(во илјади Денари)

	Белешка	2023	2022
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	7.906	1.037
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	3.842	61
Даночни средства	22	619	46
Залихи	23		
Останати тековни средства	24		
Вкупно тековни средства		12.367	1.144
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	2.632	833
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		2.632	833
Вкупно средства		14.999	1.977
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	21.822	78
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон добавувачи	35	3.067	
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36		
Обврски кон вработените	37		434
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38		213
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39	1.010	
Други обврски за даноци	40	94	207
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски	42		2.315
Вкупно тековни обврски		25.993	3.247
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48		

Обрнување на внимание

Без да го квалификуваме нашето мислење обрнуваме внимание на Белешка 2.9 кон пријужните финансиски извештаи, во годината што завршува на 31 декември 2023 година. Во годината што завршува на 31 декември 2023 година Друштвото оствари загуба од своето работење во износ од 9.737 Илј.денари (2022 година добивка од 3.150 Илј.денари), а вкупните тековни обврски се во вкупен износ од 25.993 Илј.денари (2022 година 3.247 Илј.денари) и ги надминуваат вкупните тековни средства на Друштвото во вкупен износ од 15.762 Илј.денари (2022 година вкупните тековни обврски ги надминуваат тековните средства за износ од 2.103 Илј.денари).

Како резултат на загубата од тековната година и загубите од претходни години, Друштвото објави негативен капитал на крајот од годината во износ од 10.993 Илј.денари (2022 година негативен капитал во износ од 1.270 Илј.денари).

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подгответи врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото. Се претпоставува дека Друштвото ќе биде во состојба да ги реализира своите средства и ги извршува своите обврски во нормалниот тек на работењето, како тие ќе достасат во доделдна иднина.

Менаџментот на Друштвото е убеден дека ќе биде во можност да ги финансира деловните активности во текот на 2024 година преку интерно генериирани парични текови и добивање финансиска поддршка од домашните и странски спонзори.

Сопствениците на Друштвото ја потврдија својата намера и способност за поддршка на работењето на Друштвото во блиска иднина во форма на позајмици.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2023, во согласност со MCP 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2023, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2023 година.

*Кристина Кипријановска,
Овластен Ревизор*



Друштво за ревизија АУДИТ ГРУП ДООЕЛ
31 Март 2024 година Куманово,
управител Кристина Кипријановска



АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА

Други долгорочни обврски за даноци	49			
Долгорочни исправки	50			
Останати нетековни обврски	51			
 Вкупно нетековни обврски				
 Нето средства/обврски			(10.994)	(1.270)
 Акционерска главнина	 52			
Оснивачки капитал			1.542	1.542
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)			(12.536)	(2.812)
 Вкупно акционерска главнина			 (10.994)	 (1.270)

Белешките кон финансиските извештаи се интегриран дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА Струмица се усвоени од УО и потпишани од:

Генерален директор,
_Јован Симиќ



АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
 За годината што завршува на 31 декември 2023
 (Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2023 год.	1.542		(2.812)		(1.270)
Распоред на акумулирана добивка			13		13
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			(9.737)		(9.737)
Останата сеопфатна добивка					
На 31 декември 2023 год.	1.542		(12.536)		(10.994)

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Генерален директор,

— Јован Симиќ



АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2023
(Во илјади Денари)**

	2023	2022
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(9.725)	3.501
Данок на добивка		(352)
<i>Корекции за:</i>		
Амортизација	382	219
Оштетување на основни средства		
Капитална (добрива)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(4.354)	320
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	1.002	(2.928)
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности	(12.695)	760
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства	(2.180)	(150)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(2.180)	(150)
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции	21.744	
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	21.744	
Останати готовински приливи (одливи)		
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	6.869	610
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	1.037	427
Пари и парични активности на крајот на годината	7.906	1.037

*Белешките кон финансиските извештаи
представуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Генерален директор, Јован Симиќ



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА Струмица (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 09.06.20217 во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, под деловоден број 0805-50/150020240070992.

Основна дејност на Друштвото според НКД (Номенклатура на дејности) е 93.12 Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 34 вработени и 29 ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-дин Горан Пандев.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Јован Симиќ.

Неизвршен член на одбор на директори се:

1. Антонио Велкоски,
- 2.Горан Пандев,
3. Александар Алеоти
4. Пиерлуици Галопи.

Обврски на Друштвото како лиценчен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр._____ му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА Струмица тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спорчки,инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

Постапка на лиценцирање

Во 2023 година АД Фудбалскиот клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**2.1. Основи за подготвка и презентација на финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....239/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20 и 215/21) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (IASB.).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи исказани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се исказани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се исказуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настапуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2023
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2023 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданоччување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2. ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сопствената добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

Во годината што завршува на 31 декември 2023 година Друштвото оствари загуба од своето работење во износ од 9.737 Илј.денари (2022 година добивка од 3.150 Илј.денари), а вкупните тековни обврски се во вкупен износ од 25.993 Илј.денари (2022 година 3.247 Илј.денари) и ги надминуваат вкупните тековни средства на Друштвото во вкупен износ од 15.762 Илј.денари (2022 година 2.103 Илј.денари)

Како резултат на загубата од тековната и претходни години, Друштвото објави негативен капитал на крајот од годината од 10.993 Илј.денари (2022 година 1.270 Илј.денари).

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото. Се претпоставува дека Друштвото ќе биде во состојба да ги реализира своите средства и ги извршува своите обврски во нормалниот тек на работењето, како тие ќе достасат во додгледна иднина.

Менаџментот на Друштвото е убеден дека ќе биде во можност да ги финансира деловните активности во текот на 2024 година преку интерно генериирани парични текови и добивање финансиска поддршка од домашните и странски спонзори.

Сопствениците на Друштвото ја потврдија својата намера и способност за поддршка на работењето на Друштвото во близка иднина во форма на позајмици.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена. Трансакциите со поврзани страни се однесуваат на примените бескаматни позајмици од двајцата акционери.

2. ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства**

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Продажба на влезници-државни напревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски напревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина	876	1.206
Продажба на влезници-пријателски напревари		
	876	1.206

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами- билборди и реклами паноа		
Спонзорства и реклами-останати		

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		1.324
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		922

2.246**6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ**Во илјади Денари**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

	31 декември 2023	31 декември 2022
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност	7.108	14.906
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничават		
	<u>7.108</u>	<u>14.906</u>

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Субвенции, донации и други износи -добиени од ФФМ	900	
Субвенции, донации и други износи -добиени од државни или општински органи	2.528	2.556
Донации- добиени од неповрзани страни	13.274	15.342
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничават		6.660
Приходи од транфери на играчи	8.142	
	<u>16.702</u>	<u>24.558</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Трошоци за продажба		
Трошоци за канцелариски материјали	74	12
Трошоци за одржување хигиена	752	144
Други материјални трошоци-помошен материјал	1.198	
Трошоци за гориво, енергија	734	682
Трошоци за ситен инвентар,амбалажа	178	42
Трошоци за резервни делови	45	20
ПТТ Услуги,интернет и поштенски услуги	532	1.993
Трошоци за превоз	2160	
Наемнина	1.863	10
Комунални услуги	17	1.547
Хотелско сместување	1.146	31
Здравствени прегледи	486	1.383
Интетелектуални и други услуги	95	731
Банкарски услуги и провизии	107	
Трошоци за осигурување	82	119

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

Трошоци за регистрација на возила	36	48
Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	588	
Ревизорски и сметководствени услуги	357	
Адвокатски услуги	298	
	<u>10.749</u>	<u>6.762</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Нето плати за вработени – играчи	4.962	3.987
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи	4.888	10.290
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	2.896	1.827
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремници,јубилејни награди,регрес за год.одмор)		
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи	<u>12.746</u>	<u>16.104</u>
Нето плати за вработени – останати	2.294	1.517
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	5.018	13.615
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати	1.693	687
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремници,јубилејни награди,регрес за год.одмор)		
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени – останати	<u>9.005</u>	<u>15.819</u>
ВКУПНО (I)+(II)	<u>21.751</u>	<u>31.923</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Депрецијација на основни (материјални) средства	382	219
Амортизација на нематеријални средства (софтвер,		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

патенти, лиценци итн.)			
Обезвреднување на материјални средства- вредносно усогласување на краткорочни побарувања		61	
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

443219

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари		
	31	31	
	декември	декември	
	2023	2022	
Трошоци за одржување натпревари	1.577	2.987	
Трошоци за спонзорство и реклами	5	23	
Трошоци за комерцијални активности			
Трошоци за објекти и опрема			
Трошоци за репрезентација	135		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал			
Трошоци за исклучителни настани	7.763	5.442	
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	127	1.213	
	<u>9.607</u>	<u>9.665</u>	

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари		
	31	31	
	декември	декември	
	2023	2022	
Трошок за купување на регистрација на играчи и отстапување			
Трошок (вклучително и провизија) за агенти/посредници за купување на регистрација на играчи и отстапување			
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)		9.363	
	<u>9.363</u>		

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Трошоци од камати		147
Приходи од камати		
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики	16	60
	16	207

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Добивка (загуба) пред оданочување	(9.737)	2.296
Данок по даночна стапка од 10% (2023: 10%)		(230)
Данок на непризнати расходи		
	(9.737)	2.066

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2023 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

Друштвото оствари загуба од редовното работење за 2023 година, и нема обврска за данок од добивка.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Парични средства во банки (МКД)	7.107	1.037
Парични средства во банки (девизи)	799	
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		
	<u>7.906</u>	<u>1.037</u>

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Побарувања од трансфери на играчи		
	<u> </u>	<u> </u>

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Побарувања од членки на групацијата		
Побарувања од поврзани субјекти		
	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади Денари		
	31	31	
	декември	декември	
	2023	2022	
Побарување од купувачи	406		
Други побарувања-за дадени позајмици	1.300	61	
АВР- однапред платена закупнина	2.084		
АВР- трошоци за осигурување	52		
	3.842	61	

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари		
	31	31	
	декември	декември	
	2023	2022	
Побарување за повеќе платен ДДВ	319	46	
Побарување за ДД	300		
Побарување за персонален данок			
	619	46	

23. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари		
	31	31	
	декември	декември	
	2023	2022	
Залихи на материјали			
Залихи на ситен инвентар			
Ситен инвентар во употреба			
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба			
Залиха на трговска стока			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Останати тековни средства		

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2023		1.801		1.801
Нови набавки		2.181		2.181
Превземени нето средства (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31 декември 2023		3.982		3.982
Акумулирана депрецијација				
Состојба, 01 јануари 2023		968		968
Трошок за периодот		382		382
Состојба, 31 декември 2023		1.350		1.350
Сметководствена вредност на 31 декември 2023		2.632		2.632

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

Во илјади Денари	Нематеријални средства	ВКУПНО
------------------	---------------------------	--------

Набавна вредност		
Состојба, 01 јануари 2023		
Нови набавки		
Превземени средства нето (Бел.2.13)		
Донација		
Продажба/трансфер		
Состојба, 31 декември 2023		
 Акумулирана амортизација		
Состојба, 01 јануари 2023		
Трошок за периодот		
 Состојба, 31 декември 2023		
 Сметководствена вредност на 31 декември 2023		

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Долгорочко побарување од трансфер на играчи		

**28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА
И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
Долгорочни даночни средства	2023	2022

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
Вложување во подружница/ придружно прет.	2023	2022
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
Останати нетековни средства	2023	2022

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Тековни обврски за заеми и кредити	21.822	78

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември 2023	декември 2022
Тековна обврска кон ФФМ		
Обврски према добавувачи	3.067	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи		324
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		110
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

434

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи		18
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		8
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		187

213

39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		
Обврски по вработени од претходни години	1.010	
	1.010	

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Тековни обврски за даноци	94	207
	94	207

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Обврски за тековни исправки		

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Други тековни обврски	1.303	1.012
	1.303	1.012
	2.315	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Обврска за долгочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгочни позајмици од:		
-		
-		

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2023	2022

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати			
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати			
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци			

47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

Долгорочна обврски за даноци			

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
2023	2022	

Долгорочни исправки			

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
2023	2022	

Други нетековни обврски			

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува 25.000,00 ЕУР односно Ден 1.542.363,00 на ден на основање, со вкупен број на акции 2.500 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10 /акција (Ден_616.9452 __/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Горан Пандев	154.236	2.500	10%
Брера Холдинг Ирска	1.388.127	22.500	90%
Вкупно:	1.542.363	25.000	100

Законска (задолжителна) резерва

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, се до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основа на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето во форма на бескаматни позајмици. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2023 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
(БРЕРА ХОЛДИНГ Ирска.)		
-Побарувања		78
-Обврски	15.762	
-Продажби		
-Набавки		
-		
(Горан Пандев)		
-Побарувања		
-Обврски	6.060	633
-Продажби		
-Набавки		
-		
	21.822	711

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2023 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба

57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА

ЕМБС: 07207867

Целосно име: Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ АКАДЕМИЈА

ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.631.878,00			833.165,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.631.878,00			833.165,00
13	-- Постројки и опрема	772.683,00			
14	-- Транспортни средства	1.859.195,00			126.095,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				707.070,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	10.231.299,00			1.143.924,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.325.132,00			106.702,00
47	-- Побарувања од купувачи	405.970,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	619.162,00	v		46.124,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.300.000,00			60.578,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.906.167,00	v		1.037.222,00
60	-- Парични средства	7.906.167,00			1.037.222,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.136.446,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	14.999.623,00			1.977.089,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-10.993.388,00			-1.269.689,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.542.363,00			1.542.363,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.162.831,00			
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	5.961.711,00			5.961.711,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				3.149.659,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	9.736.871,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	25.993.011,00			3.246.778,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до	25.993.011,00			3.246.778,00

	108)			
97	-- Обврски спрема добавувачи	3.067.318,00		1.301.685,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати			647.344,00
100	-- Обврски кон вработените	1.009.862,00		
101	-- Тековни даночни обврски	94.080,00		207.399,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	21.821.751,00		1.090.350,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	14.999.623,00		1.977.089,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	32.829.035,00			52.133.164,00
202	-- Приходи од продажба	9.018.647,00			6.610,00
203	-- Останати приходи	23.810.388,00			52.126.554,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	42.549.508,00			48.776.106,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.230.511,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	16.115.103,00			
212	-- Останати трошоци од работењето	13.077.574,00			40.538.622,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	10.744.344,00			8.018.686,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.260.694,00			5.504.335,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	463.597,00			310.814,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.020.053,00			2.203.537,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	381.976,00			218.798,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	16.398,00			
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	16.398,00			
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	139,00			
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	16.259,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)				3.357.058,00
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	9.736.871,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)				3.357.058,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248)	9.736.871,00			
252	-- Данок на добивка				207.399,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)				3.149.659,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	9.736.871,00			

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	34,00			27,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината				3.149.659,00
270	-- Загуба за годината	9.736.871,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				3.149.659,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	9.736.871,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	9.018.647,00			6.610,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	9.018.647,00			6.610,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	23.810.388,00			52.126.554,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	106.331,00			119.479,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	34,00			27,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2588	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	32.829.035,00			

Потпишано од:

Nikolcho Mitev

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ